

<b>Предмет:</b>	<b>ОСНОВИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА</b>
<b>Студиска програма:</b>	Општа медицина
<b>Код</b>	СМ-И-18
<b>Семестар:</b>	На крај од летниот семестер, најмногу 25 студенти
<b>Вкупно часови:</b>	15
<b>Кредити:</b>	1
<b>Вид на предмет:</b>	Изборен
<b>Предуслови:</b>	положен испит од физиологија 1 и потпис од Физиологија 2
<b>Изведувач:</b>	Катедрата по физиологија
<b>Одговорен наставник:</b>	Проф. д-р Весела Малеска Ивановска
<b>Адреса:</b>	Институт за физиологија, Медицински факултет, 50 Дивизија 6, 1000, Скопје тел: + 389 2 3111 774; факс: + 389 2 3113 627
<b>Клучни зборови:</b>	Медицински факултет, додипломска настава, изборен предмет, основи на воздухопловна медицина
<b>Учебни цели:</b>	<p><b>Теоретска настава:</b> Физички закономерности на гасови и атмосферата; Ефекти на сили на забрзување врз организмот; Ефекти на авиацијата и вселената врз кардиоваскуларниот систем; Ефекти на авиацијата и вселената врзмускуло-скелетниот систем; Ефекти на авиацијата и вселената врз респираторниот систем; Ефекти на авиацијата и вселената врз крвта и регулацијата на течности; Ефекти на авиацијата и вселената врз сензорните системи; Влијание на промените на притисокот, движењата, бучавоста врз организмот и одржување на здравјето при тоа.</p> <p><b>Семинарски работи</b> од воздухопловна медицина</p>
<b>Кратка содржина:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Основни податоци за воздушната обвивка и нејзиното биолошко значење.</li> <li>• Движења (кинетика), ефекти на центрифугални и линеарни сили на забрзување врз човечкиот организам.</li> <li>• Бестежинска состојба во вселената; вештачка клима во херметички затворени вселенски возила.</li> <li>• Однесување на срцето, циркулацијата, крвниот притисок во услови на авиација и вселенски летала и простор.</li> <li>• Ефекти на авиацијата и вселенската физиологија врз респираторниот систем и негово однесување во услови на хипоксија, декомпресија и хипервентилација.</li> <li>• Ефекти на авиацијата и вселената врз крвта и нејзините компоненти; промени на крвните компоненти, нивната продукција, преживување; нивои на еритропоетин.</li> <li>• Регулаторните механизми на телесните течности и ефектите на авиацијата врз нив; хормонални и електролитни промени и авиација и вселенска физиологија.</li> <li>• Мускулни енергетски системи, мускулна маса и промени во мускуло-скелетниот систем како ефект на влијанието на авиацијата.</li> <li>• Однесување на сензорните системи, сетилото за вид и сетилото за рамнотежа при летање; свесност за позиција во вселенската физиологија и авиацијата.</li> <li>• Влијание на промените на притисокот, движењата, бучавоста врз организмот и одржување на здравјето при тоа: механичко дејство врз организмот на височина; декомпресивна болест; воздушна болест и дезориентација; влијание на температурата и влажноста и последици од дејството на бучавата.</li> <li>• Фактори на ризик за здравјето на луѓето во авиацијата.</li> </ul> <p><b>Семинарска работа:</b> избрани делови од воздухопловна медицина</p>
<b>Организација:</b>	Теоретска настава: 5 часа Семинари: 10 часа
<b>Методи на учење:</b>	Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа

Специфични препораки за наставата	<p>Студентот е задолжен активно да ја следи теоретската настава за да добие потпис, а да изработи и презентира семинарски ТРУД.</p> <p><b>Бодирање на активностите на студентот:</b></p> <table border="1" data-bbox="350 300 1192 496"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th><th colspan="2">Бодови</th></tr> <tr> <th>МИНИМУМ</th><th>МАКСИМУМ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Интерактивна настава</td><td>30</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Семинарски ТРУД</td><td>30</td><td>50</td></tr> <tr> <td><b>Вкупно</b></td><td><b>60</b></td><td><b>100</b></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Оценката е описна (положил, не положил).</b></p>	Вид на активност	Бодови		МИНИМУМ	МАКСИМУМ	Интерактивна настава	30	50	Семинарски ТРУД	30	50	<b>Вкупно</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
Вид на активност	Бодови														
	МИНИМУМ	МАКСИМУМ													
Интерактивна настава	30	50													
Семинарски ТРУД	30	50													
<b>Вкупно</b>	<b>60</b>	<b>100</b>													
Учебни помагала	<p>1. Основи на воздухопловна медицина, В. Малеска Ивановска (скрипта)      2. Медицинска физиологија; Гајтон, Савремена администрација, Београд 2008      3. Основи на воздухопловната медицина; Ѓорѓи Видоевски, Наша книга, Скопје 2000</p>														